



# **ЕХОКАРДИОГРАФИЈА КАЈ ДЕЦА**

**ЈЗУ. ОПШТА БОЛНИЦА “БОРКА ТАЛЕСКИ” ПРИЛЕП**

**УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ЉУБЉАНА -СЛОВЕНИЈА  
(02.11.2014- 30.11.2014)**

**Др.РОЗА КОВИЛОСКА – СПЕЦ.ПЕДИЈАТАР**

**Датум на презентација: 09.12.2014 Г.**




# ЕХОКАРДИОГРАФИЈА КАЈ ДЕЦА







По пристигнувањето во Клиничкиот Центар во Љубљана бев распоредена на одделот за кардиологија во Педијатриската клиника која се наоѓа на третиот кат од петкатната клиника и тоа посебно во ехокабинетот под водство на мојот ментор Асистент Д.р.Само Весел. Работата се обавуваше секојдневно во текот на четирите работни недели притоа со предходно закажани надворешни пациенти, како и со лежечките пациенти и тоа претежно од одделот за неонатологија од каде што ни беа испраќани пациенти со вродени срцеви аномалии за уточнување на дијагнозата, и понатамошен нивен третман (оперативен или тераписки). Од одделот за Нефрологија ни беа испраќани деца со недефинирани хипертензии за потврдување на дијагнозата од кардиолошки аспект. Од одделот за онкологија правевме рутински контроли на пациентот за влијанието на токсичниот ефект од хемотерапијата врз мокардот. Од спортска медицина ни беа испраќани пациенти кај кои на општиот преглед имало сомнение за некое срцево заболување, било слушнато шум на срце, кај други имало тахикардија или пак виделе патолошко ЕКГ. Од одделот за неврологија имавме пациенти со Cephalaea од непозната етиологија, Sinkopi, migreni, colapsi, amnesii и слично. Од надворешни пациенти имавме слишчаеви со најразлична патологија како на пр. Вродени аномалии: ASD, VSD, Bicuspidalna aortna valvula, transpozicija na golemite krvni sadov, pulmonalni stenozii, aortni stenozii, coartacio aorte и многу други. Беа следени и пациенти пост.оперативно како и одредување на соодветна терапија. Постоеа и преоперативни консултативни прегледи.





# ЗАКЛУЧОК

Во текот на едномесечниот престој во Клиничкиот центар во ехокабинетот на Педијатриската Клиника сретнав најразлични случаи како што претходно наведив и разгледувајќи ги нив се стекнав со теоретски знаења за самите заболувања нивни третман како и препорака за соодветна терапија. Оперативниот дел се изведува на посебен оддел за Кардиохирургија. Од ехо обуката се стекнав со практични знаења за гледање на 4D ехо апарат како и за DOPPLER, разгледување на EKG и давање на совети на пациентите. Бидејќи во нашата болница немаме педијатриска сонда и ехо апарат доколку министерството е во можност да ни набави соодветна апаратура како би можеле да го спроведам наученото во наша средина. Со благодарност до Министерството за Здравство на Р.Македонија кое ми овозможи да го надополнам моето знаење и да го проширам моите видици